



Дата: 10.04.2012

СООПШТЕНИЕ

Акциски План за трансплантација

Денес беше презентирани акцискиот план за трансплантација пред стручната јавност а воедно беа презентирани 13 подзаконските акти поврзани со законот за трансплантација. Во изминатиот период интензивно се работеше на изработка на есенцијалните документи потребни за заживување на кадаверичната трансплантацијата во Р.Македонија. Овие подзаконски акти се директно поврзани со Законот за трансплантација на ткива и органи и истите се потребни за воспоставување на систем кој е потребен за Р.Македонија да се етаблира на Европската мапа на здравствени системи. ФЗОМ покрај овие документи, активно работеше со здравствените установи за воспоставување на буџети за трансплантација од познати донори.

- Фондот обезбеди средства преку условни буџети за:
 - 5 трансплантации на детска хирургија на бубрези и црн дроб.
 - 20 трансплантации на бубрези на урологија.
 - 11 трансплантации на коскена срцевина на хематологија.
- Фондот обезбеди дополнителни средства за 70 кадаверични трансплантации.
- Фондот обезбеди цена на една трансплантација од 600.000 ден до 1 милион ден.

ФЗОМ со голема поддршка на Министерството за здравство, директната инволвираност на министерот Тодоров, Владата на Р.Македонија, денешниот ден го означува како пресвртница во здравствениот систем и започнување на интензивно работење на полето на трансплантација согласно меѓународните искуства и директивите од ЕУ. Се надеваме дека оваа огромна заложба од сите инволвирани институции набрзо ќе вроди со плод и наредната 2013 година да биде првата која ќе ја наречеме година на трансплантација.

Точките од акцискиот план се следни:

1. Измена на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување (рок: април 2012)
2. Донесување на подзаконски акти (рок: април 2012)
3. Избор на координатор/и (рок: мај, 2012)
4. Изготвување на клинички патеки на Клиниките кои се вклучени во процесот на трансплантација (рок: април, 2012)
5. Добивање на решенија од МЗ за трансплантациски центри, лаборатории и координатори (рок: мај, 2012)
6. Програма за трансплантација на Влада (рок: мај, 2012)
7. Добивање на меѓународни акредитации на установите вклучени во процесот на трансплантација (рок: 2012/2013)
8. Медиумска кампања (септември, 2012)
9. Почеток на кадаверична трансплантација (рок: мај/јуни, 2012)

ФЗОМ